

Службен весник

на Република Македонија

Број 89

9 мај 2016, понеделник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2344. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година....	2	евиденцијата на фактури која ја води надлежен даночен орган како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.....	4
2345. Решение за именување членови на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	2	2350. Одлука за изменување и дополнување на одлуките за формирање на Општинските изборни комисии.....	6
2346. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола.....	2	2351. Правилник за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита (Пречистен текст).....	8
2347. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење „Агроберза“ со П.О. Скопје.....	2	Огласен дел	1-20
2348. Правилник за пробните тестови и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит.....	3		
2349. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на			

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2344.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2016 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко планска документација за КП бр. 2113, КП бр. 2112, КП бр. 2100/1, КП бр. 2100/4, КП бр. 2099/1, КП бр. 2099/2, КП бр. 2085/1, КП бр. 2085/2, КП бр. 2128/1, КП бр. 2128/2, КП бр. 2129, КП бр. 2127/1, КП бр. 2127/2, КП бр. 2126, КП бр. 2114/1, КП бр. 2114/2, КП бр. 2111/1, КП бр. 2111/2, КП бр. 2110, КП бр. 2115, КП бр. 2116, КП бр. 2101/1, КП бр. 2101/2, КП бр. 2102, КП бр. 2103, КП бр. 2098, КП бр. 2086/2, КП бр. 2086/1, КП бр. 2083/1, КП бр. 2083/2, КП бр. 2083/4, КП бр. 2083/5, КП бр. 2083/3, КП бр. 2084/2, КП бр. 2081/2, КП бр. 2081/4, КП бр. 2081/12, КП бр. 3074, КП бр. 3073, КП бр. 3072, КП бр. 3075, КП бр. 3058/1, КП бр. 3058/2, КП бр. 2084/1, КП бр. 2081/10, КП бр. 2081/9 во КО Охрид 4.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3681/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2345.

Врз основа на член 13 од Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2013, 106/2013, 137/2013, 61/2015, 97/2015, 215/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5 април 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

1. За членови на Комисијата за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост, се именуваат:
- Дејан Стојанов,

- Мирослав Гавровски,
- Зоран Арсевски,
- Влатко Трајкоски и
- Гајур Рушители.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-3929/1
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2346.

Врз основа на член 141 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19 април 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д.ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА

1. За вршител на должноста директор на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола, се именува Амет Ациу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-3930/1
19 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2347.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12 април 2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО-БЕРЗА“ СО П.О.СКОПЈЕ

1. Иљир Саити се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О. Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро-берза“ со П.О. Скопје, се именува Фарук Мурати.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-3932/1
12 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2348.

Врз основа на член 396 алинеја 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПРОБНИТЕ ТЕСТОВИ И ТЕСТОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ ОД ВОЗАЧКИОТ ИСПИТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат пробните тестови и тестовите за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит.

Член 2

(1) Пробниот тест е изготвен на А4 формат, на четири страници и содржи лични податоци за кандидатот за возач на моторно возило, упатство за решавање на тестот, прашања за правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци кои се вреднуваат со поени во зависност од содржината на прашањето како и записник за извршената проверка на знаењата.

(2) Содржината на пробниот тест не може да биде идентична со содржината на тестот за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит.

Член 3

Кандидатот за возач се смета дека го поседува потребното знаење од правилата за сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци односно го положил пробниот тест ако освоил најмалку 85% од вкупниот број поени.

Член 4

На теоретскиот дел од возачкиот испит се утврдува дали кандидатот за возач ги совладал содржините предвидени во наставната програма за сообраќајни правила и прописи од член 281 став (3) алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

Член 5

Тестовите за полагање на теоретскиот дел на возачки испит се поделени на: тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од национални категории „Ф“ и „Г“, тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „АМ“, „А1“, „А2“ и „А“ категорија, тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „Б“ категорија, тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „Ц1“ и „Ц“ категорија и тест за полагање на теоретскиот дел на возачки испит од „Д1“ и „Д“ категорија.

Член 6

(1) Тестот за полагање на теоретскиот дел на возачкиот испит, за националните категории и категории од членот 5 од овој правилник, е изработен во електронска форма и содржи лични податоци за кандидатот за возач на моторно возило, упатство за решавање на тестот, прашања групирани во четири области кои се вреднуваат со поени во зависност од содржината на прашањето, како и записник за извршеното тестирање.

(2) Прашањата содржани во тестот од ставот (1) на овој член се групирани во четири области:

- I област на прашања од сообраќајни правила и прописи кои се вреднувани по два и три поени;

- II област на прашања од сообраќајни знаци и сигнализација кои се вреднувани по еден или два поени;

- III област на прашања од хумани односи и етика во сообраќајот кои се вреднувани по два поени и

- IV област на прашања од сообраќајни ситуации, крстосници, кружни крстосници и знаци што ги даваат униформирани полициски службеници при контрола и регулирање на сообраќајот на патиштата кои се вреднувани со четири, пет и шест поени.

(3) Кандидатот се смета дека го положил тестот од ставот (1) на овој член ако освоил најмалку 90% од вкупниот број на поени.

(4) Одговорите на прашањата во тестот за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит на електронски начин се даваат согласно упатството за решавање на тестот од ставот (1) на овој член.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за пробните тестови и тестови за полагање на теоретскиот дел од возачкиот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/08 и 113/12), освен одредбата од членот 5 во делот што се однесува на тестот за полагање на теоретскиот дел на возачкиот испит од националната категорија „М“ која ќе престане да важи со денот на отпочнување на примената на членот 5 од овој правилник во делот што се однесува на тестот за полагање на теоретскиот дел на возачкиот испит од „АМ“ и „А2“ категорија.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од членот 5 во делот што се однесува на тестот за полагање на теоретскиот дел на возачкиот испит од „АМ“ и „А2“ категорија која ќе отпочне да се применува од 8 април 2017 година.

Бр. 1311-24460/1
14 април 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Бр.20-7300/1
21 април 2016 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
м-р Пиштар Лутфиу, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**2349.**

Врз основа на член 53-а став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и 23/16), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФАКТУРАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА, НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ, СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ НАДЛЕЖЕН ДАНОЧЕН ОРГАН КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ПРИМЕНИ ФАКТУРИ КОЈА ЈА ВОДИ ПРИМАТЕЛОТ НА ПРОМЕТОТ ЗА ЦЕЛИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ Е ФИНАНСИРАН СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА СКЛУЧЕН ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ ДОНАТОР ВО КОЈ Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ ДАНОЦИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на фактурата, формата и содржината на пријавата, начинот на пријавување на прометот, содржината на евиденцијата на фактури која ја води надлежен даночен орган како и формата и содржината на евиденцијата за примени фактури која ја води примателот на прометот за цели на спроведување на даночното ослободување од плаќање на данок на додадена вредност на промет на добра и услуги наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација склучен помеѓу Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/14 и 217/15) во членот 3 став (2) алинејата 22 се менува и гласи:

„ - име, презиме и потпис”.

Член 2

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-2662/4

3 мај 2016 година

Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ФАКТУРА

за промет ослободен од данок на додадена вредност
согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност

ПРИЛОГ 2

ДДВ-ФП-ДО

Даночен број за ДДВ
на вршител на промет

11

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон

е-пошта

Деловна банка

Трансакциска сметка

Сериски број
на фактура

Датум на издавање

Место на издавање

ЕДБ на проект

Назив и адреса
на проектот

--	--

Назив на имплементатор на проект

Датум на извршен промет	Опис на извршениот промет	Количина	Единечна цена	Вкупен износ на надоместок за извршен промет (без ДДВ)
Вкупно:				
Рок на плаќање:				

* Данокош на додадена вредносш не е пресметан согласно член 24-а од Законот за данокош на додадена вредносш.

* * За фактура издадена од поврзано лице, по договор со:

ЕДБ на носител / член
на поврзано лице

Назив на носител / член
на поврзано лице

--	--

Име, презиме и потпис

Фактурата е издадена
врз основа на пријава број

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**2350.**

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15 и 35/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 6.5.2016 година, во состав: Александар Чичаковски, Претседател и членовите Атанас Урумов, Сашо Срцев, Силвана Бонева, Субхи Јакупи и Бедредин Ибраими, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ**

I. Во одлуките за формирање на Општинските изборни комисији, број 08–1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30 април 2016 година, Државната изборна комисија, решавајќи по поднесените барања за неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисији поради здравствени или семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Арачиново, претседателот ИБРАИМ ЈАИЈА, вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира ИБРАИМ СЕЛМАНИ, вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор.

Членот АНА СТОЈАНОВСКА, вработена во Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира ЈУЛИЈАНА БИЛКОВА, вработена во Град Скопје.

2. Во составот на Општинската изборна комисија Берово, заменик членот ЈУПКА ТРНИНКОВА, вработена во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира НАХИДА ЗЕКИРОВА, вработена во Министерство за труд и социјална политика.

3. Во составот на Општинската изборна комисија Брвеница, заменик претседателот МАГДАЛЕНА МАТЕСКА, вработена во Министерство за надворешни работи **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик претседател се избира МЕНКА НЕДЕЛКОВСКА, вработена во општина Брвеница.

4. Во составот на Општинската изборна комисија Бутел, членот ЈАСМИНКА МИЛКОВСКА, вработена во Министерството за труд и социјална политика **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира КАТЕРИНА ТРАЈКОВСКА, вработена во Град Скопје.

Заменик членот ТАЊА ДАЛОВА, вработена во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира АЛЕКСАНДРА ЖУРКОВА, вработена во Општина Бутел.

5. Во составот на Општинската изборна комисија Велес, членот ЈУПЧЕ АНДРЕЕВСКИ, вработен во Општина Велес **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира АЛЕКСАНДАР АНАСТАСОВ, вработен во Општина Велес.

6. Во составот на Општинската изборна комисија Винаца, претседателот ЗЛАТКО СТЕФАНОВСКИ, вработена во Општина Винаца **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира АЦО ГОРГИЕВСКИ, вработен во Управа за хидрометеоролошки работи.

7. Во составот на Општинската изборна комисија Гази Баба, претседателот ЕЛЕНА КОТАДИНОВА ВИТАНОВА, вработена во Општина Гази Баба **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира НАДИЦА ТРАЈКОВСКА, вработена во Општина Гази Баба.

8. Во составот на Општинската изборна комисија Гевгелија, претседателот СОФЧЕ МЕЛКОВА, вработен во град Скопје **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира ГОРДАНА ПОП КОЧЕВА, вработена во Министерство за животна средина, просторно планирање и води.

Членот ДИЈАНА ШАЛЕВА, вработена во Општина Гевгелија **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира ПЕТРАНКА ЧАВДАРОВА, вработена во Општина Гевгелија.

9. Во составот на Општинската изборна комисија Гостивар, претседателот САДАТ НУРЕДИНИ, вработен во Министерство за труд и социјална политика **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира САДРИ ЕЛЕЗИ, вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор.

Заменик членот БИЛЈАНА МИНОСКА, вработена во Министерство за финансии **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира АНА РИТЕСКА ГОРГИЕСКА, вработен во општина Гостивар.

10. Во составот на Општинската изборна комисија Демир Капија, претседателот НЕВЕНКА ЛАЗОВСКА, вработен во Општина Демир Капија **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира СТОЈНА ТОПЧИЛЕВА, вработена во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

11. Во составот на Општинската изборна комисија Горче Петров, заменик претседателот МИМОЗА ДАСКАЛОВА, вработена во Министерството за здравство **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик претседател се избира ЕЛЕНА ДУШЕГУБЕЧСКА ЈАКОВСКА, вработена во Агенција за администрација.

12. Во составот на Општинската изборна комисија Зелениково, заменик членот СНЕЖАНКА ГУШЕВА, вработена во Собрание на Република Македонија **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира ДУШИЦА ГОРГИОСКА, вработена во Општина Зелениково.

13. Во составот на Општинската изборна комисија Јегуновце, претседателот АНГЕЛЕ ЈОВАНОВСКИ, вработен во Агенција за катастар на недвижности **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира СТОЈАНЧЕ АНТОВСКИ, вработен во Општина Јегуновце.

14. Во составот на Општинската изборна комисија Карпош, членот МАЈА ФИЛИПЧЕВА, вработена во општина Карпош **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира АНА АТАНАСОВСКА, вработена во Министерство за надворешни работи.

15. Во составот на Општинската изборна комисија Кисела Вода, заменик членот МАРА СРЕЗОВСКА, вработена во Министерство за финансии **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов заменик член се избира РУЖИЦА ЈОВАНОВИК МАЛИНОВА, вработена во Институт за стандардизација на Република Македонија.

16. Во составот на Општинската изборна комисија Кичево, претседателот ФЛУТУРИЈЕ ИПЧЈА, вработена во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов претседател се избира АНТИГОНА СЕФЕРИ, вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор.

Членот МАРИЈА ЛАЗАРЕСКА, вработена во Министерство за финансии **СЕ РАЗРЕШУВА**.

За нов член се избира ДАНИЕЛА МИНОСКА, вработена во Општина Вранештица.

17. Во составот на Општинската изборна комисија Конче, членот МАРИЈА ГОРГИЕВА, вработена во Дирекција за технолошки индустриски развојни зони СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ЈАСМИНА СУЛЕВА, вработена во Министерство за финансии.

18. Во составот на Општинската изборна комисија Кочани, членот АЛЕКСАНДРА ДОЈЧИНОВА, вработена во Управа за спречување перење пари и финансирање на тероризам СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира МАРИЈА ГЕОРГИЈЕВА, вработена во Општина Кочани.

19. Во составот на Општинската изборна комисија Крушево, заменик членот ОЛИВЕР ЈАНКУЛОВСКИ, вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира МИХАЈЛО НИКОЛОВСКИ, вработен во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

20. Во составот на Општинската изборна комисија Липково, членот ИВАНА АРСОВСКА ТРАЈАНОВИК, вработена во Собрание на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ВЕРА ЛАЗАРОВА, вработена во Општина Куманово.

21. Во составот на Општинската изборна комисија Македонски Брод, претседателот ЉУПКА ЈАКОВЛЕСКА, вработена во Агенција на странски инвестиции и промоција на извоз СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ЛЕНА МИЛОШЕВСКА, вработена во Општина Македонски Брод.

22. Во составот на Општинската изборна комисија Охрид, заменик претседателот СЛАВИЦА ЧОНЕВСКА, вработена во Министерство за здравство СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира МАРИКА КОСТАДИНОВСКА, вработена во Министерство за економија.

23. Во составот на Општинската изборна комисија Петровец, заменик членот МАРИЈАНА ТРИПУНОВСКА, вработена во Агенција за администрација СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира ЛИЛЕ ГАЧЕВСКА ИВАНОВСКА, вработена во Општина Петровец.

24. Во составот на Општинската изборна комисија Пехчево, заменик членот ДАФИНКА ВУЧКОВСКА, вработена во Секретаријат за европски прашања СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира КАЛИНКА СТАНОВЕВСКА, вработена во Министерство за финансии.

25. Во составот на Општинската изборна комисија Пробиштип, претседателот БИЛЈАНА ГЕОРГИЕВСКА ДИМИТРИЕВСКА, вработена во Дирекција за радијациона сигурност СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ДОСТАНА ДАВИТКОВА, вработен во Општина Пробиштип.

26. Во составот на Општинската изборна комисија Росман, заменик членот МАРИЈА ХАЦИ ВАСИЛЕВА, вработена во Министерство за финансии СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира КРИСТИНА ЧЕЈКОВА, вработена во Општина Кавадарци.

27. Во составот на Општинската изборна комисија Сарај, заменик претседателот ГАБРИЕЛА ПАЧОВСКА, вработена во Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира КАТЕ АНТЕВСКА, вработена во Управата за заштита на културното наследство на Република Македонија.

28. Во составот на Општинската изборна комисија Старо Нагоричане, членот СОЊА ПАВЛОВСКА, вработена во Советот за јавни набавки СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СЛАВИЦА КРСТЕВСКА, вработена во Државниот архив на Република Македонија.

29. Во составот на Општинската изборна комисија Чаир, заменик претседателот ЕЛЕНА КОЦЕВА ЈАКИМОВСКА, вработена во Собрание на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик претседател се избира ВАЛЕНТИНА АРСОВСКА, вработена во Институт за стандардизација на Република Македонија.

30. Во составот на Општинската изборна комисија Чучер-Сандево, претседателот УБАВКА ШКАКАРОВСКА, вработена во општина Чучер-Сандево СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира НАДЕЖДА ВИДИК, вработен во Претседател на Република Македонија.

31. Во составот на Општинската изборна комисија Штип, членот ЕЛЕНА АРСОВА, вработена во Општина Штип СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира САБИНА АСАНОВА, вработена во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор.

32. Во составот на Општинската изборна комисија Шито Оризари, претседателот ЕДИС ХАСАН, вработен во Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов претседател се избира ЕЛВИС ИСМАИЛ, вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор.

Заменик членот МИРДИТА САЛИУ, вработена во Министерство за труд и социјална политика СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов заменик член се избира МАЈА АТАНАСИЈЕВИК, вработена во Град Скопје.

II. Во одлуките за формирање на Општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30 април 2016 година, Државната изборна комисија, решавајќи по поднесеното барање за изземање на член на општинска изборна комисија, број 08/1-2124/1 од 6.5.2016 година, понесено од Министерството за информатичко општество и администрација, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Брвеница, членот МИРОСЛАВ ГРОЗДАНОВСКИ, вработен во Министерство за информатичко општество и администрација СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира СТОЈАНЧО РАДИЧЕВСКИ, вработен во Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

2. Во составот на Општинската изборна комисија Дојран, членот ЈАСМИНА ГЕЛЕВСКА, вработена во Министерство за информатичко општество и администрација СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира КАТЕРИНА КАДИЕВА, вработена во Општина Дојран.

III. Во одлуките за формирање на Општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 84 од 30 април 2016 година, Државната изборна комисија, решавајќи согласно одредбите од член 18 став 1 алинеја 2 од Изборниот законик, ги изврши следните измени и дополнувања:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Чаир, членот ЗОРАНЧО СТОЈАНОВ, вработен во Министерството за труд и социјална политика СЕ РАЗРЕШУВА.

За нов член се избира ДУШКО ЈАЊИК, вработена во Министерство за животна средина, просторно планирање и води.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за член на Општинска изборна комисија може да поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија, во рок од 48 часа од денот на нејзино објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Доставување на барање за изземање по пошта не е дозволено.

Бр. 08-1304/3
6 мај 2016 година
Скопје

Државна изборна Комисија
Претседател,
Александар Чичаковски, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2351.

Врз основа на член 54 став 1 точка 15, а во врска со член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 25 април 2016 година, утврди пречистен текст на Правилник за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита. Пречистениот текст го опфаќа: Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 97/2010), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2011), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 104/2012), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 151/2013), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 120/2014), Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 189/2014) и Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2016).

П Р А В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и постапката за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување (во натамошен текст БПО) кои се остваруваат во здравствените установи кои се овластени за спроведување на оваа постапка на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување.

Член 2

Како здравствени услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат завршени здравствени услуги во согласност со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување („Сл. весник на РМ“ бр.37/2008) и подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, Правилникот за начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување и врз основа на упатствата од медицина базирана на докази.

Завршените здравствени услуги од став 1 од овој член се дефинирани со Договорот за пружање на здравствени услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување.

Критериуми за склучување на договор

Член 3

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст Фонд) склучува договори со здравствените установи во мрежата на здравствени установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

1. да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана, согласно со Законот за здравствена заштита и Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување,
2. да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадри),
3. да се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа,
4. да се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување,
5. да негува добри деловни односи.

Договорите се склучуваат во согласност со мрежата која ја утврдува Владата на Република Македонија по предлог на Министерството за здравство, а по доставената понуда за склучување на договор од страна на здравствената установа заедно со потребната придружна документација.

(Ставот 4 се брише)

Член 4

Фондот планира вкупни финансиски средства во глобалниот БПО буџет за сите БПО постапки на годишно ниво во рамките на расположливите буџетски средства. Здравствените установи се должни да обезбедуваат здравствени услуги по утврдена референтна цена на Фондот и во рамките на глобалниот буџет за БПО.

Вкупниот вид и обем на здравствените услуги Фондот ги планира на годишно ниво поединечно по број на случаи прикажани по квартали.

Фондот ги следи извршените здравствени услуги на здравствените установи на месечно, квартално и годишно ниво со цел обезбедување на рамномерно остварување на здравствените услуги во согласност со планираните услуги во глобалниот буџет за БПО.

Фондот го следи и процентот на успешноста од спроведените БПО постапки за сите здравствени установи во текот на годината.

Критериумите за оценување на успешност на спроведените БПО постапки ги утврдува Управен Одбор на Фондот.

Член 5

Здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување се дефинирани како завршени услуги со групирање на сите процедури и постапки кои се потребни за целосно извршување на здравствената услуга, согласно референтната цена утврдена од Управниот одбор на Фондот.

Во завршените здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување се пресметани здравствените услуги, хормонската терапија, лековите и медицински потпомогнати материјали кои се користат за целосно спроведување на постапката за биомедицинско потпомогнато оплодување, дефинирани во Протоколот за извршена БПО постапка донесен од Фондот.

Остварување на право на биомедицинско потпомогнато оплодување

Член 6

Осигуреното лице може да оствари право на биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) за здравствените услуги извршени во постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување спроведени со аутологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување.

Периодот помеѓу два неуспешни обиди за оплодување не треба да биде пократок од шест месеци од последната извршена постапка за БПО. Периодот помеѓу успешниот обид за оплодување кој завршил со живородено дете до повторен обид за оплодување не треба да биде пократок од 18 месеци.

Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедница кои немаат заеднички пород, а кои имаат пород од претходни заедници, можат да остварат право на БПО на товар на Фондот.

Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедница кои имаат еден заеднички пород а кај нив постои секундарен стерилитет, можат да остварат право на БПО на товар на Фондот.

За остварување на право на БПО за осигурените лица, како и за утврдените апсолутни и релативни медицински индикации и условите за негово остварување, Фондот води посебна евиденција, согласно Законот за заштита на личните податоци.

Правото на БПО со сопствен репродуктивен материјал (автологно БПО) се остварува врз основа на утврдени апсолутни и релативни медицински индикации кои се фактори од кои зависи примената на БПО постапките, согласно медицина базирана на докази.

Право на БПО покрај со сопствен репродуктивен материјал, осигуреното лице може да оствари и со донорски сперматозоиди, ооцити или ембриони.

Право на поведување на постапка на БПО со донорски материјал (сперматозоиди, ооцити или ембриони) имаат полнолетни и деловно способни жени кои не се во брак или не живеат во вонбрачна заедница, ако претходното лекување е неуспешно или лекувањето со други методи е безизлезно и според општата здравствена состојба се способни за родителска грижа.

Брачна двојка има право да поведе постапка за БПО со гестациски носител само за постапката на внесување на ембрионот во матката на гестацискиот носител. Постапката за БПО со гестациски носител може да се врши со: спојување на јајце клетка и сперматозоиди на жената и мажот кои се во брак; спојување на сперматозоид на мажот од брачната двојка и донирана јајце клетка; спојување на јајце клетка на жената од брачната двојка со дониран сперматозоид; трансфер на ембрион добиен со спојување на донирана јајце клетка и дониран сперматозоид.

А. Осигуреното лице остварува право на БПО во случај кога постојат апсолутни медицински индикации и тоа:

1. Перзистентна обструкција на тубите, било проксимална или дистална и после реконструктивна хирургија на тубите.

2. Тешко заболување на тубите кое не е можно да се реши со реконструктивна хирургија.

3. Две или повеќе претходни ектопични бремености.

4. Тешка или проширена ендометриоза која не реагира на хируршкиот третман.

5. Утврден машки фактор на неплодност, со број на подвижни сперматозоиди и по обработка помал од 4 М/мл.

6. Тешко нарушување на машкиот фактор, со помалку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија.

7. Двојки кои имаат лимитирано количество на сперма на располагање по криопрезервација заради канцер.

8. Овулаторна дисфункција (полицистични овариуми) со неприфатлив ризик за оваријална хиперстимулација по спроведена гонадотропинска стимулација.

9. PCOSy по спроведување на сите терапевтски мерки.

10. Овулаторна дисфункција (предвремена менопауза) која бара донација на јајце-клетка.

11. Траење на неплодност подолга од 3 години по неуспех на други методи на лекување на индукција на овулација со IUI спроведена 4 пати, со пауза од најмалку 2 циклуса помеѓу секоја инсеминација, во здравствена установа, која има дозвола од Министерството за здравство за вршење на таа дејност.

12. Неплодност предизвикана од мешани фактори кај двата партнери.

13. При ограничена оваријална резерва на јајниците со вредност на FSH повисоки од 12,5 mIU/ml, вредности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на третиот ден од циклусот, ниво на anti-Mullerian хормон во serum пониски од 1 ng/ml и број на антрални фоликули на ехо-преглед помал од 5, само првиот обид за БПО е со сопствен репродуктивен материјал (ооцити), по барање на осигуреното лице.

Б. Осигуреното лице може да оствари право на БПО со релативни медицински индикации во случај кога:

1. претходното лекување од инфертилитет траело помалку од две години во случаите на приближување на крајот на репродуктивниот период на осигуреното лице;

2. претходното лекување од инфертилитет траело најмалку три години во случаите на почетокот на репродуктивниот период на осигуреното лице;

3. лекувањето е неуспешно или со други методи безизгледно;

4. постои веројатност од зачнување и породување.

Осигуреното лице треба да исполни најмалку една од следните релативни медицински индикации:

- заболување на тубите кое има лоша прогноза и/или неуспех да се зачне во текот на 1 година по реконструктивна хирургија.

- една претходна ектопична бременост и заболување на тубите.

- неуспех да се зачне во тек на 12 месеци од операција на ендометриоза.

- утврдена умерена дисфункција кај машкиот партнер со неможност да се зачне после оваријална стимулација и интраутерина инсеминација спроведена 4 пати, со пауза од најмалку 2 циклуса помеѓу секоја инсеминација, во здравствена установа која има дозвола од Министерството за здравство за вршење на таа дејност.

- утврдена умерена дисфункција кај машкиот партнер која не одговара на соодветно лекување на машкиот партнер и интраутерина инсеминација.

- умерена ограниченост на количината на сперма по криопрезервација заради канцер.

- неприфатливо висок ризик од мултипни бремености како компликации после оваријална стимулација и ИУ.

В. Осигуреното лице може да оствари прво на БПО само со донорски сперматозоиди, ооцити или ембриони при:

1. После првиот неуспешен обид за инвитро-фертилизација со автологни ооцити на товар на Фондот кај непостоечка или ограничена оваријална резерва на јајниците со вредност на FSH повисоки од 12,5 mIU/ml, вредности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на третиот ден од циклусот, ниво на anti-Mullerian хормон во серум пониски од 1 ng/ml и број на антрални фоликули на ехо-преглед помал од 5.

2. азооспермија (патохистолошки докажана) која не реагира на ниеден третман.

3. после 1 неуспешен обид за фертилизација на ооцит со автологна сперма со ин витро постапка кај тешки форми на олигоастенотератозооспермија.

4. докажано носителство за тешка доминантна генетска болест која се пренесува на породот, без постоење на апсолутни и релативни медицински индикации за БПО на товар на Фондот.

5. докажано носителство за тешка рецесивна генетска болест, која може да се пренесе на породот каде постојат апсолутни и релативни медицински индикации за БПО на товар на Фондот.

Г. При постоење на утврдени состојби кои не може да се корегираат, а предизвикуваат трајна неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е безизгледно, осигуреното лице не може да се лекува со БПО, согласно медицина базирана на докази во случаи на:

1. миоми на утерус, освен супсерозни или интрамурално-супсерозни кои се оддалечени од кавумот најмалку 1 см и пречник до 5 см,

2. интраутерини адhezии.

3. вродени аномалии на матката.

4. инсуфициентен цервикс.

Член 7

Осигуреното лице правото на биомедицинско потпомогнато оплодување го остварува со медицински постапки утврдени со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување и упатствата врз основа на медицина базирана на докази.

Постапка за остварување на правото на биомедицинско потпомогнато оплодување

Член 8

Постапката за остварување на правото на БПО се поведува по барање на осигуреното лице.

Сите анализи и дијагностички методи кои се потребни за вклучување во постапката за БПО можат да се вршат со упат од избран гинеколог во здравствена установа со која Фондот има склучено договор за обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица на Фондот.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до Фондот преку подрачната служба во местото каде што подносителот на барањето е пријавен во задолжително здравствено осигурување.

Кон барањето се доставува образец-Предлог (П-БПО) кој го пополнува избраниот гинеколог со наведување на сите претходно извршени прегледи и анализи не постари од една година, потребни за вклучување на осигуреното лице во постапка за БПО, и тоа по следниот редослед:

- Медицинска документација дека се извршени една или повеќе од следните методи: ХСГ и/или лапароскопија и хистероскопија и/или лапаротомија; Само кај утврден машки фактор на неплодност, со број на подвижни сперматозоиди и по обработка помал од 4 М/мл или тешко нарушување на машкиот фактор со помалку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија, доволно е 4 DV ултра звук на кавум утери.

- Ехографски преглед со морфологија на матка и јајници;

- Кај азооспермија за утврдување на неплодност, покрај биопсија на тестис задолжителен е и патохистолошки наод.

- Утврден машки фактор на неплодност, со број на подвижни сперматозоиди и по припрема помал од милион.

- Тешко нарушување на машкиот фактор, со помалку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија.

- документи за направени две или повеќе анализи на спермата со најмаку еден месец разлика меѓу нив во повеќе од една здравствена установа, која има дозвола од Министерството за здравство за вршење на таа дејност, а последната анализа да не е извршена пред повеќе од една година пред поднесувањето на барањето;

- податоци за неплодност за период од најмалку три години, лекувана со конвенционални методи, со реализирани најмалку четири циклуси на интраутерална инсеминација (ИУ);

- резултати од извршена анализа на хормонален статус: FSH, LH, PRL, E2, TSH – трет ден од циклус, (не постари од шест месеци);

- PAP skrining (не постар од една година доколку бил уреден);

- Микробиолошки брисеви од вагина и цервикс вклучувајќи и Chlamidia trachomatis (не постари од шест месеци);

- Маркери за Hepatit B i C, HIV за двајцата брачни партнери (не постари од шест месеци);

- Крвна слика, гликемија, седиментација (не постари од шест месеци);

- Друга медицинска документација во зависност од здравствената состојба на брачниот пар (извршени дијагностички или оперативни интервенции во врска со стерилитет, извршени инсеминации, извршени ин витро фертилизации, останати заболувања, терапија и мислење од специјалисти, останато).

- отпусно писмо постаро од 18 месеци за првото второто односно третото породување со живородено дете.

Подрачната служба барањето го проследува до секретарот на Комисијата за остварување на право на БПО при Фондот (во натамошен текст: Комисија) со обврска да изврши проверка и издаде потврда за бројот на претходно остварени БПО постапки на товар на Фондот како и бројот на живородени деца, согласно законските прописи.

Секретарот го разгледува барањето со цел да провери дали сите потребни документи се обезбедени. Комплетните барања секретарот ги проследува до Комисијата.

Член 9

Врз основа на предлогот од избраниот гинеколог со пропратна медицинска документација, Комисијата дава оценка и мислење за потребата од спроведување на БПО постапка.

Комисијата е составена од четири члена со свои заменици и секретар. Од нив двајца членови се лекари вработени во Фондот и двајца членови се избрани истакнати стручњаци од областа на гинекологијата и аку-

шерството и тоа избран гинеколог како претставник од Лекарска Комора и лекар специјалист по гинекологија и акушерство со потесна специјалност во областа на хуманата репродукција кој врши БПО и е член на Државната комисијата за БПО при Министерство за здравство.

Составот и надоместокот за работа на Комисијата ги утврдува директорот на Фондот.

Директорот на Фондот ги назначува претседателот и заменик претседателот кои ја организираат и учествуваат во работата на Комисијата. Комисијата работи во состав од најмалку три члена, од кои секој член носи еден глас, а претседателот на Комисијата два гласа.

Комисијата донесува одлука која може да биде позитивна, негативна или осигуреното лице да го упати на дополнителни медицински испитувања, по кои повторно ќе се произнесе.

Наодот, оценката и мислењето Комисијата ги дава во форма на стручно мислење, врз основа на кое Фондот доставува известување во пропишан образец Известување (И-БПО) до осигуреното лице.

Осигуреното лице во рок од 8 дена од денот на добивање на известувањето има право на приговор до директорот на Фондот.

Известувањето на директорот на Фондот по приговорот е конечно по кое осигуреното лице има право да поведе парница.

Осигуреното лице кое го остварило правото на биомедицинско потпомогнато оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување, осигуреното лице за кое Комисијата донела негативно мислење поради постоење на утврдени состојби кои предизвикуваат неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е безизгледно осигуреното лице да се лекува со БПО постапка, согласно медицина базирана на докази, нема право да поднесе повторно барање до Фондот.

Член 10

Комисијата одлучува за остварување на постапката за БПО во рамките на предвидениот глобален буџет за БПО, согласно Одлуката на Управниот одбор на Фондот.

Поднесените барања кои не се во рамките на предвидениот буџетски средства на Фондот, ќе имаат приоритет во разгледувањето на Комисијата со наредните одобрени буџетски средства за таа намена.

По добивање на известувањето со кое му е одобрено правото на БПО, осигуреното лице од избраниот гинеколог прибавува упат за специјалистичко-консултативна здравствена заштита до здравствената установа со која Фондот има склучено договор за БПО, по избор на осигуреното лице.

Правото на БПО осигуреното лице може да го оствари во рок од шест месеци од денот на приемот на известувањето.

Здравствената установа во која осигуреното лице е упатено од избраниот гинеколог да ја изврши здравствената услуга го известува Фондот со доставување во прилог дел на образецот за известување, веднаш по започнување на БПО постапката.

Утврдување на глобалниот буџет за БПО

Член 11

Глобалниот буџет за БПО за сите здравствени установи кои вршат здравствени услуги од член 2 на овој правилник се утврдува врз основа на Планот и програмата на здравствените услуги, со одлука на Управниот одбор на Фондот како лимитиран износ на средства до кој може најмногу здравствените установи да пружаат услуги на товар на средствата на Фондот, односно да фактурираат.

Износот на средства од став 1 на овој член се утврдува врз основа на:

1. планираните средства за овој вид здравствена услуга од специјалистичко-консултативната здравствена заштита, утврдени во Буџетот на Фондот;

2. утврдената референтна цена на завршените услуги и

3. планираниот вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица што ќе се вршат во здравствените установи во согласност со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа.

Начин на плаќање

Член 12

Плаќањето на надоместокот за извршените здравствени услуги на осигурените лица, Фондот го врши месечно врз основ на доставената фактура, а најдоцна до шеесетиот ден од истекот на последниот ден од месецот за кој се плаќа надоместокот.

Член 13

Здравствената установа до Фондот доставува извештај и фактури за завршени здравствени услуги по осигурено лице по утврдени референтни цени.

Член 14

Барањето за остварување на правото на БПО како и Протоколот за БПО ги пропишува Фондот.

Обрасците за остварување право на БПО, со утврдена потребна документација (прилози кон барањето) кои што се регулираат во овој правилник ги пропишува Директорот на Фондот.

Преодни и завршни одредби

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита („Службен весник на РМ“ број 64/2008).

Осигурените лица кои ја започнале постапката по Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 64/2008), правото на БПО постапка ќе го искористат во рамките на августовската квота определена за БПО.

Член 16

(член 4 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2011))

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1.9.2011 година.

За барањата за остварување на право на БПО поднесени пред 1.9.2011 година за кои не е одлучено, ќе се применуваат одредбите од овој Правилник.

Член 17

(член 4 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствени-те установи кои вршат специјалистичко-консул-тативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 151/2013)

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во („Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави поп добивање на согласност од министе-рот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2014 година.

Член 18

(член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствени-те установи кои вршат специјалистичко-консул-тативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 120/2014)

Постапките за остварување на правото БПО кои се во тек на денот на влегувањето во сила на овој прави-лник, ќе продолжат согласно со одредбите на овој пра-вилник.

Овој правилник влегува во сила со денот на об-јавувањето во „Службен весник на Република Маке-донија“, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Член 19

(член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствени-те установи кои вршат специјалистичко-консулта-тивна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 189/2014)

Член 20

(член 2 од Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствени-те установи кои вршат специјалистичко-консулта-тивна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2016)

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-вањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се објави по добивање на согласност од министе-рот за здравство.

На барањата за остварување на право на БПО подне-сени пред стапувањето во сила на овој правилник за ко-и сеуште не е одлучено, ќе се применуваат одредбите од овој правилник.

Бр. 02-6693/4
28 април 2016 година
Скопје

Управен одбор,
Елена Трпковска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016089